



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

3682 СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ
91001 - СКОПЈЕ, п.Факс 51

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 25 јануари 1984
Скопје

Број 2

Год. XL

Претплатата за 1984 година изнесува 1.500 динари. Овој број чини 30 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

9.

Врз основа на член 39 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ СТРУЧЕН СОВЕТ ЗА НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИОТ ПРОЕКТ „ГЛОБАЛНИ НАСОКИ И СТРАТЕГИЈА НА РАЗВОЈОТ НА СР МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ОД 1986 ДО 1990 ГОДИНА“

Член 1

Се образува Стручен совет за научноистражувачкиот проект „Глобални насоки и стратегија на развојот на СР Македонија во периодот од 1986 до 1990 година“ (во натамошниот текст: Совет).

Член 2

Во рамките на проектот од член 1 ќе се подготват и следниве потпроекти:

1. „Тековите на финансиските средства во СР Македонија до 1990 година“ и
2. „Комплементарни можности на развојот на СР Македонија врз основа на остварување заеднички развојни програми со ОЗТ од другите републики и автономни покраини“.

Член 3

Советот ги врши следниве работи:

- ја подготвува и утврдува проектната задача на проектот од член 1 и потпроектите од член 2;
- во фаза на подготвување на проектот врши увид на извршената работа и дава насоки на изготвувачите за поцелосно и поквалитетно извршување на работата;
- по завршувањето на проектот му дава мислење на Извршниот совет за применливоста на научните сознанија од проектот и двата потпроекта за определување на концепцијата за развој на СР Македонија за периодот од 1986 до 1990 година.

Член 4

Советот се состои од 21 член.

Членовите на Советот ги именува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија од редот на истакнати научни, стручни и други работници.

Член 5

Советот може да донесе деловник за работа.

Член 6

Стручните и административните работи за потребите на Советот ќе ги врши Републичкиот завод за општествено планирање.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2029/1
29 декември 1983 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

10.

Врз основа на член 150 став 4 од Законот за народна одбрана („Службен весник на СРМ“ бр. 11/76), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ, СУДИИ, ОБВИНИТЕЛ И ЗАМЕНИК НА ОБВИНИТЕЛОТ ВО ВИШИОТ СУД НА ЧЕСТА ЗА РЕЗЕРВНИТЕ ВОЕНИ СТАРЕШИНИ

1. Се разрешуваат од должност претседател, заменик на претседателот, судии, обвинител и заменик на обвинителот во Вишиот суд на честа за резервните воени старешини, поради истек на времето за кое се именувани:

- Иван Крстевски,
- Ведат Вели,
- Јордан Кузмановски,
- Станое Туцаревски,
- Благоја Митев,
- Драшко Горѓески,
- Јаков Станковиќ,
- Радивој Ангелковски,
- Миле Божиќ и
- Злате Лозановски.

2. За претседател, заменик на претседателот, судии, обвинител и заменик на обвинителот во Вишиот суд на честа за резервните воени старешини се именуваат:

- а) за претседател
— Ѓорѓи Солевски, полковник во пензија;
- б) за заменик на претседателот
— Јован Калајлиоски, рез. капетан, судија на Окружниот стопански суд во Скопје;
- в) за судии:
— Глигор Зафировски, рез. мајор во пензија,
— Атанас Петровски, рез. капетан, на работа во Градскиот синдикален совет — Скопје,
— Далип Бомова, рез. капетан, директор на ОУ „25 Мај“ — Скопје,
— Петко Шилинковски, рез. капетан, на работа во РСИЗ за пензиско и инвалидско осигурување,
— д-р Ерол Шабанов, рез. поручник, стоматолог во ООЗТ Стоматолошки клиника при Стоматолошки факултет — Скопје,
— Блажо Бакрачевски, рез. заставник во пензија;
- г) за обвинител
— Стојан Атанасов, рез. капетан, на работа во Републичкиот секретаријат за народна одбрана;
- д) за заменик на обвинителот
— Јордан Ангеловски, рез. капетан I класа, раководител на Службата за обезбедување на МЗ „Тито“ — Скопје.

Бр. 17-1878/2
22 декември 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

11.

Врз основа на член 84 став 4 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81) и член 3 од Одлуката за образување на Меѓуресорската група за следење, анализирање и предлагање соодветни мерки за унапредување на соработката со неврзаните земји и земјите во развој, Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА МЕЃУРЕСОРСКАТА ГРУПА ЗА СЛЕДЕЊЕ, АНАЛИЗИРАЊЕ И ПРЕДЛАГАЊЕ СООДВЕТНИ МЕРКИ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СОРАБОТКАТА СО НЕВРЗАНИТЕ ЗЕМЈИ И ЗЕМЈИТЕ ВО РАЗВОЈ

За член на Меѓуресорската група за следење, анализирање и предлагање соодветни мерки за унапредување на соработката со неврзаните земји и земјите во развој се именува:

— Славољуб Михајловиќ, помошник на претседателот на Републичкиот комитет за општостопански работи и пазар.

Бр. 17-1601/4
22 декември 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

12.

Врз основа на член 70 став 2 од Законот за заштита на природните реткости („Службен весник на СРМ“ бр. 41/73), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ПРИРОДНИТЕ РЕТКОСТИ — СКОПЈЕ

1. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Републичкиот завод за заштита на природните реткости во Скопје, поради истек на времето за кое се именувани:

- Милое Димовски,
- м-р Стефанка Мирчевска,
- д-р Живко Паришко.

2. За претставници на општествената заедница во Советот на Републичкиот завод за заштита на природните реткости во Скопје се именуваат:

- Сергение Гегоски, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на општината Гостивар,
- инж. Мирче Кокалевски, самостоен советник за просторно планирање во Републичкиот комитет за урбанизам и заштита на човековата околина — Скопје,
- Дончо Петровски, извршен секретар на Сојузот на извидниците на Македонија.

Бр. 17-2052/1
22 декември 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

13.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ**

За советник на републичкиот секретар за финансии се назначува Венцислав Ефремов, раководител на група во Републичката управа за имотно-правни работи.

Бр. 17-2046/1
22 декември 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

14.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ**

За советник на републичкиот секретар за финансии се назначува Димитар Каламутов, раководител на група во Републичката управа за приходи.

Бр. 17-2045/1
22 декември 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

15.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ**

За советник на републичкиот секретар за финансии се назначува Ратка Ковачева, виши советник во Секретаријатот.

Бр. 17-2044/1
22 декември 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

16.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА КУЛТУРА**

За советник на претседателот на Републичкиот комитет за култура се назначува Живко Чинго, досегашен директор на Македонскиот народен театар.

Бр. 17-2043/1
22 декември 1983 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Тахир Кадриу, с. р.

17.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ**

За советник на директорот на Републичкиот завод за општествено планирање се назначува Стевка Лчевска, самостоен стручен советник во Заводот.

Бр. 17-2089/1 Претседател
29 декември 1983 година на Извршниот совет,
Скопје Драгољуб Ставрев, с. р.

18.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ**

За советник на директорот на Републичкиот завод за општествено планирање се назначува До-не Влашки, раководител на група во Заводот.

Бр. 17-2090/1 Претседател
29 декември 1983 година на Извршниот совет,
Скопје Драгољуб Ставрев, с. р.

19.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ**

За советник на директорот на Републичкиот завод за општествено планирање се назначува Христена Азманова, раководител на група во Заводот.

Бр. 17-2091/1 Претседател
29 декември 1983 година на Извршниот совет,
Скопје Драгољуб Ставрев, с. р.

20.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ОПШТЕСТВЕНО ПЛАНИРАЊЕ**

За советник на директорот на Републичкиот завод за општествено планирање се назначува Тахир Шакири, раководител на група во Заводот.

Бр. 17-2092/1
29 декември 1983 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

21.

Врз основа на член 175 став 1 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“ бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ИНСПЕКТОР ЗА ПАТИШТА ВО РЕПУБЛИЧКИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА СООБРАКАЈ И ВРСКИ**

1. Се дава согласност на решението на претседателот на Републичкиот комитет за сообраќај и врски со кое се назначува Ванчо Бочкаров, дипломиран градежен инженер во Одделението за развој и студии при ЖТО — Скопје, за републички инспектор за патишта во Републичкиот инспекторат за сообраќај и врски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 17-2093/1 Претседател
29 декември 1983 година на Извршниот совет,
Скопје Драгољуб Ставрев, с. р.

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ 22.

Врз основа на член 37 од Законот за фондовите за заеднички резерви („Службен весник на СРМ“ бр. 41/78) и член 36 од Статутот на Републичкиот фонд за заеднички резерви — Скопје, Собранието на Републичкиот фонд за заеднички резерви, на седницата одржана на 23 декември 1983 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКАТА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО 1984 ГОДИНА****Член 1**

Стапката за здружување на средствата на резервите на основните организации на здружен труд во Републичкиот фонд за заеднички резерви изнесува 20% од утврдената основица со членот 6 од Законот за фондовите за заеднички резерви („Службен весник на СРМ“ бр. 41/78).

Член 2

Обврската на основните организации на здружен труд за здружување на дел од средствата на резервите, според одредбите на претходниот член од оваа одлука, се однесува на завршните сметки за 1983 година.

Член 3

Средствата од член 1 на оваа одлука ќе се уплатуваат на жиро сметката 40100-651-16 Републички фонд за заеднички резерви — Скопје преку Службата на општественото книговодство во седиштето на корисникот на општествените средства.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на Собранието на Републичкиот фонд за заеднички резерви, број 3/2 од 4 февруари 1983 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 5/83.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 131/3
23 декември 1983 година
Скопје

Претседател,
Љубомир Трајковски, с. р.

23.

Врз основа на член 36 од Статутот на Републичкиот фонд за заеднички резерви, Собранието на Републичкиот фонд за заеднички резерви, на седницата одржана на 23 декември 1983 година, донесе

ОДЛУКА

Член 1

Здружените средства на организациите на здружен труд во Републичкиот фонд за заеднички резерви можат да се повратат во случај кога организацијата искаже загуба од работењето по завршната сметка, кога се преземаат санациони мерки за санирање на состојбата настаната поради претрпени штети од елементарни непогоди што настанале под дејство на виша сила и кога организацијата има повеќе здружени средства во Фондот, согласно Законот за фондовите за заеднички резерви („Службен весник на СРМ“ бр. 41/78).

Член 2

Враќањето на здружените средства на резервите по основ на загуба од работењето и загуба од претрпени штети искажани по завршната сметка на организацијата се врши во висина на потребните средства за покривање на настанатата загуба, а остатокот на здружените средства на резервите на начин како што е тоа регулирано за враќање на повеќе здружените средства на резервите на организациите во фондот.

Повеќе здружените средства на организациите можат да се повратат ако со завршната сметка се утврди дека согласно Законот и самоуправните акти на Фондот организацијата има повеќе здружени средства во Фондот.

Член 3

Организациите на здружен труд се должни при поднесувањето на барањето до Фондот за враќање на здружените средства на резервите во слу-

чите предвидени во член 3 од оваа одлука да му ја достават на Фондот пресметката за состојбите на средствата на резервите и здружените средства на резервите во Општинскиот и Републичкиот фонд за заеднички резерви, заверена од Службата на општественото книговодство во седиштето на организацијата.

Член 4

Враќањето на средствата на резервите се врши по налог на Фондот, а по претходно усогласување на состојбите од книговодствената евиденција на организацијата која поднела барање за повлекување од Фондот.

Враќањето на средствата на резервите од претходниот став се врши целосно или делумично во зависност од потребните средства за покривање на загубата на организацијата која бара повлекување на средствата, а враќањето на повеќе здружените средства ќе се врши во висина од една седмина од повеќе здружените средства.

Член 5

Поднесувањето на барањата и повлекувањето на средствата на резервите се врши најкасно 30 дена од денот на поднесувањето на завршната сметка.

Член 6

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на Собранието на Фондот, број 2570/11 од 21. II. 1979 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ бр. 17/79.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 131/4
23 декември 1983 година
Скопје

Претседател,
Љубомир Трајковски, с. р.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

8.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ бр. 6/81) и член 52 точка 4 од Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 27 декември 1983 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ, НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО И ВИСИНАТА НА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат условите, начинот на остварувањето и висината на додатокот на деца за 1984 година.

Член 2

Додатокот на деца е организиран облик на општествена заштита на децата кој се остварува како постојано парично примање од страна на децата од семејствата со пониски примања, врз основа на начелата на поширока заемност и солидарност на работниците и работните луѓе во Републиката, а со цел да се влијае во подигнувањето и воспитувањето на децата.

Член 3

Додатокот на деца се остварува во зависност од возраста на детето и од материјалната состојба на семејството.

Во зависност од возраста на детето, додатокот на деца припаѓа на децата до навршени 15 години, како и на децата над таа возраст, доколку се на редовно школување, а најдоцна до навршени 26 години од животот.

Член 4

На дете, на кое општествената заедница му обезбедува целосно бесплатно издржување, не се исплатува додаток на деца.

Член 5

Додаток на деца се исплатува на родителот на детето односно старателот кој се грижи за издржувањето, образованието и воспитанието на детето.

Додатокот на деца не може да биде предмет на извршување, освен по одлука на судот или органот за старателство заради издршка во корист на децата — корисници на додаток на деца и во случај на повраток на повеќе исплатен додаток.

Член 6

Условите во поглед на материјалната положба на семејството за стекнување и користење на правото на додаток на деца (цензус) и висината на додатокот на деца (износ) во почетокот на секоја година се усогласуваат со порастот на личните доходи на работените во Републиката во претходната година.

I. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ДОДАТОК НА ДЕЦА

A. Возраст на детето

Член 7

На дете кое е редовен ученик во основно училиште додаток на деца му припаѓа до завршување на школувањето.

Член 8

На дете кое се наоѓа на редовно школување во средно насочено училиште, додаток на деца му припаѓа до крајот на школувањето утврдено со Статутот на училиштето.

На дете кое е упатено на поправен завршен испит, додаток на деца му се обезбедува до крајот на календарската година.

Член 9

На дете кое се наоѓа на редовно школување во специјално училиште или во специјално одделение на основно училиште и во други установи, додаток на деца му припаѓа сè додека е редовен ученик на тоа училиште односно одделение, но најдоцна до навршени 26 години од животот.

Член 10

На дете кое се наоѓа на редовно школување во високошколска установа, додаток на деца му припаѓа за онолку семестри колку што трае редовното школување утврдено со Статутот на високошколската установа, како и за времетраењето на апсолвентскиот стаж, но најдоцна до навршени 26 години од животот.

Член 11

На дете кое наполно и трајно или за подолго од една година ќе стане неспособно за работа пред навршување на 15 години од животот или за време на редовното школување, додаток на деца му припаѓа за сето време на траењето на неспособноста која се утврдува со наод и мислење на инвалидска комисија.

Како наполно и трајно неспособно за работа се смета и дете на кое му е признато право на професионална рехабилитација сè до нејзиното успешно завршување.

Член 12

Додаток на деца на дете кое се наоѓа на редовно школување се исплатува и за време на училишниот распуст, како и за време на изведување на практичната работа предвидена со Статутот на училиштето.

Член 13

Со стапување на дете во брак престанува правото на додаток на деца и тоа со истекот на месецот во кој бракот е склучен.

По исклучок, правото на додаток на деца не престанува ако детето и по стапување во брак остане на издршка на родителите, бидејќи неговиот брачен другар се наоѓа на редовно школување или отслужување на воениот рок или е трајно неспособно за работа, поради што не е во можност да го издржува.

B. Материјална состојба на семејството

Член 14

Во зависност од материјалната состојба на семејството, додаток на деца се остварува ако вкупните приходи по член на семејството не го надминуваат износот од 3580,00 динари месечно во претходната календарска година.

Со вкупните приходи по основ од работен однос се изедначуваат и приходите:

1. надоместок од личен доход исплатен според прописите на здравственото осигурување;
2. пензија и други примања по основ на пензиско осигурување;
3. паричен надоместок за време на привремена невработеност;

4. надоместок на личен доход за време на задолжителна практична работа или доостручување;
5. надоместок на личен доход од работење на СИЦ.

Член 15

Ако корисникот или членовите на неговото семејство остваруваат истовремено приход од работен однос и приходи по други основи како: приход од земјоделска дејност, доход остварен од дополнително вршење на самостојна стопанска и професионална дејност, приход од имот и имотни права (приход од згради, станбени и работни простории што се издаваат под закуп) подложни на данок, месечниот износ од приходите остварени по другите основи се утврдува на тој начин што овие приходи се сведуваат на месечни приходи од личен доход од работен однос.

Член 16

Приходот од земјоделска дејност се сведува на личен доход од работен однос кога катастарскиот приход се помножи со факторот кој одговара на односот на катастарскиот приход според народниот доход на индивидуалното земјоделство на СРМ, што го утврдува републичкиот секретар за финансии во согласност со републичкиот секретар за земјоделство и шумарство, и подели со 12.

Како вкупен годишен приход од дополнително вршење на самостојна и професионална дејност се зема основницата на данокот според која се утврдува вистинскиот доход на даночниот обврзник во тековната година.

Како приход од привремено вршење на други дејности и останати приходи се зема вкупниот остварен приход утврден со договор, решение или друг акт на надлежен орган.

Член 17

Во случаите кога придонесот се плаќа во годишен паушален износ, вкупниот приход се утврдува на тој начин што висината на паушалниот износ се множи со 100 и добиениот износ се дели со просечната стапка на данокот утврден со одлука на собранието на општината за таа или слична дејност.

Член 18

Приходите од згради, станбени и работни простории што се издаваат под закуп, се сметаат како годишни приходи од личен доход од работен однос и се делат на 12.

Член 19

Во вкупниот приход на семејството не влегува:

1. паричен надоместок (инвалиднина) за телесно оштетување и додаток за туѓа нега и помош, што се остваруваат по прописите за инвалидско осигурување;
2. додаток на деца што им припаѓа на некои од членовите на семејството;
3. студентски кредит, стипендии и ученички награди што се исплатуваат за редовно школување на децата;
4. надоместоци и помош од средствата за заедничка потрошувачка (регрес за годишен одмор, за топол оброк, за рекреација и опоравок, помош во исклучителни случаи и сл.);
5. алиментација за издржување на дете — член на семејството;
6. теренски додаток и додаток за одвоен живот;
7. надоместок на личен доход остварен по основ на иновација, рационализација и друг вид на творештво во работните организации;
8. личен доход кој работникот го остварил во работно време подолго од полното работно време, кога на таква работа бил обврзан со закон;
9. средствата што се плаќаат за местен самопридонес, на име солидарност за отклонување на елементарни непогоди и членарини на општествено-политичките организации и

10. други примања или надоместоци за кои со посебни прописи е предвидено да не се земаат предвид при утврдувањето на имотната состојба на семејството.

Член 20

Вкупниот месечен приход остварен по основ од работен однос во претходната година се утврдува според износите остварени за времето поминато на работа во претходната календарска година, а потоа се дели на бројот на членовите на семејството.

Кога се остваруваат приходи по други основи, сите приходи се сведуваат на личен доход, се собираат и делат на 12, а потоа на бројот на членовите на семејството.

По исклучок од став 1 на овој член, кога вкупниот приход се остварува по основ на работен однос на работно место на кое се извршуваат работни задачи под посебни услови, во тој случај остварениот вкупен приход (личен доход) се дели на онолку месеци за колку што се признава стаж на осигурување со зголемено траење на односното работно место.

Член 21

При утврдување на вкупниот приход во семејството се зема предвид и делот од личниот доход од земјоделска дејност што се остварува од сопственички дел на земјоделскиот имот односно сонаследнички дел на нерасправена оставина кој според наследното право му припаѓа на тоа лице, без оглед на тоа дали корисникот или членовите на неговото домаќинство живеат на тој имот и без оглед дали тие го користат сопственичкиот дел односно сонаследничкиот дел од имотот и приходите.

Член 22

Кога членовите на потесното семејство живеат на земјоделски имот на сродници (браќа, сестри, родители, посвоители, очув, маќеа, свекор и свекрва, тест и тешта, дедо и баба) за определување на вкупниот приход по член на семејството се зема сразмерниот дел на катастарскиот приход од тој имот што отпаѓа на членовите во потесното семејство во кое живее детето.

Сразмерниот дел од катастарскиот приход се утврдува така што целокупниот катастарски приход се дели на онолку еднакви делови колку што има сродници кои живеат на имотот.

Член 23

Како приход од земјоделска дејност се смета катастарскиот приход што служел како основица за утврдување на придонесот од личен доход од земјоделска дејност во тековната година за која се обезбедува правото, при што не се зема предвид приходот од обработени куќни дворови со површина до 500 m².

Член 24

Ако корисникот или неговиот брачен другар во текот на годината стекне својство на работник во здружениот труд или остварува други дополнителни приходи, како месечен износ на личен доход се зема аконтацијата на личниот доход од првиот полн месец по стекнувањето на тоа својство, односно висината на основицата според која е утврдена аконтацијата на придонесот на данокот која се дели со бројот на месеците во тековната година, за која е извршен разрезот.

Член 25

За пензиите, надоместоците и другите примања остварени според посебни законски прописи се зема месечниот износ на тие приходи што припаѓаат во месец декември во претходната година, а ако правото е остварено во тековната година се зема месечниот износ на примања според решението со кое е признато правото.

Член 26

Ако член на семејството на корисникот според посебни прописи биде ослободен од обврска за плаќање на придонес од личен доход од земјо-

делска дејност, односно придонес од дополнително вршење на стопанска и нестопанска дејност, во тој случај овие приходи при утврдување на додатокот на деца се пресметуваат во вкунните приходи на семејството, со исклучок на ослободувањата дадени поради елементарни непогоди.

Член 27

Ако еден од родителите на детето бара да се признае право на додаток на деца, а другиот родител е на работа во странство кај странски работодавец, ќе се смета дека приходот на семејството го надминува износот утврден во член 14 од оваа одлука.

Член 28

Во зависност од остварените вкупни приходи на семејството, корисниците на додаток на деца се распоредуваат во три цензусни групи и тоа:

I цензусна група — ако вкупниот месечен приход по член на семејството остварен по основ на работен однос не го надминува износот од 2640,00 динари;

II цензусна група — ако вкупниот месечен приход по член на семејството остварен по основ на работен однос и други приходи кои се сведуваат на приходи од личен доход од работен однос изнесува од 2640,01 до 3080,00 динари;

III цензусна група — ако вкупниот месечен приход по член на семејството остварен по основ на работен однос и други приходи кои се сведуваат на приходи од личен доход од работен однос изнесува од 3080,01 до 3580,00 динари.

Член 29

Ако корисникот на правото на додаток на деца покрај примањата од работен однос и со него изедначени приходи остварува и други приходи, не може да оствари право на додаток на деца во I цензусна група и покрај тоа што примањата по член на семејството се под износот утврден за остварување на правото на додаток на деца во I цензусна група.

Член 30

Семејството во кое на детето се обезбедува додаток на деца го сочинуваат: брачните другари, децата родени во брак или вон брак, посвоените деца, посиноците, децата без родителска грижа (внучиња, браќа, сестри и други деца) кога некој од брачните другари ги зел на издржување, ако се без обата родители или ако имаат еден или двајца родители, а тие се наполно и трајно неспособни за работа.

Семејството во кое на детето се обезбедува додаток на деца го сочинуваат и родителите на брачните другари (татко, мајка, тест и тешта, очув и маќеа и посвоители) доколку овие фактички ги издржуваат.

Како деца, во смисла на овој член, се сметаат децата до наполнети 18 години живот, односно до 26 години возраст доколку се на редовно школување.

По исклучок, децата кои се наоѓаат на отслужување на воениот рок во ЈНА се сметаат за издржувани лица и истите се земаат во поделба на приходите на семејството на корисникот.

Член 31

Додатокот на деца се остварува кај општинската самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата.

Во постапката за решавање за правото на додаток на деца се применуваат одредбите на Законот за општа управна постапка, Статутот на Републиката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, Одлуката за условите под кои член на семејството се смета за издржувано лице и оваа одлука.

II. НАЧИН НА ОСТВАРУВАЊЕ

Член 32

Правото на додаток на деца се стекнува од првиот ден на наредниот месец од стекнувањето на својството врз основа на кое лицето се здобива со право на додаток на деца, а ако тоа својство се стекне од првиот ден во месецот, тогаш и правото на додаток на деца се стекнува од тој ден.

Член 33

Зголемувањето на бројот на членовите на семејството со раѓање на дете или промените кои настануваат во текот на годината со преминување на децата во повисок степен на образование, влијаат од првиот ден на наредниот месец од раѓањето на детето, односно за учениците од 1 септември, а за студентите од 1 октомври.

Член 34

Кога ќе настапат промени во имотната состојба на семејството, што влијаат на условите за здобивање, намалување или губење на додатокот на деца, додатокот на деца се зголемува, намалува или губи од првиот ден на наредниот месец и тоа во случај на:

1. отуѓување (продажба, замена, подарок на недвижен имот или дел од недвижен имот), според поднесената пријава до надлежниот орган (катастар);

2. неприфаќање на наследство, од денот на смртта на оставителот;

3. откажување од наследство, односно наследен дел од имотот во корист на друг наследник, од денот на давањето на наследничката изјава;

4. експропријација на имот или дел од имот, по преземањето на имотот од страна на оној во чија корист е извршена експропријацијата;

5. престанок или почеток на вршење на самостојна стопанска или професионална дејност, по бришењето или запишувањето во регистарот;

6. престанок на правото на личен доход односно друг надоместок по основ на вработеност, од престанокот на правото;

7. изградба на земјиште кое е обложено со катастарски приход, од денот на издавањето на градежната дозвола;

8. измена на имотната состојба на корисникот на додаток на деца или член на неговото семејство во текот на користењето на правото односно здобивање со приход од работен однос, од првиот ден на наредниот месец од настапувањето на оваа промена;

9. изградба на семејна станбена зграда на земјиште без градежна дозвола (дива градба) кое е обложено со катастарски приход од денот на изградбата.

III. ВИСИНА НА ДОДАТОК НА ДЕЦА

Член 35

Висината на додатокот на деца изнесува:

1. Во I цензусна група:

— за дете од предучилишна возраст и дете во основно училиште — 935 динари месечно;

— за дете во средно училиште — 1260 динари месечно;

— за дете во виша и висока школа — 1500 динари месечно.

2. Во II цензусна група:

— за дете од предучилишна возраст и дете во основно училиште — 710 динари месечно;

— за дете во средно училиште — 935 динари месечно;

— за дете во виша и висока школа — 1100 динари месечно.

3. Во III цензусна група:

— за дете од предучилишна возраст и дете во основно училиште — 460 динари месечно;

— за дете во средно училиште — 750 динари месечно;

— за дете во виша и висока школа — 820 динари месечно.

Член 36

За дете кое наполно и трајно ќе остане неспособно за работа, висината на додатокот на деца во зависност од цензусната група изнесува:

— за дете до навршени 15 години од животот, како за дете од предучилишна возраст и дете во основно училиште;

— за дете над 15 години од животот, како за дете во средно училиште;

— за дете на кое му е признато право на професионална рехабилитација сè до нејзино успешно завршување, висината на додатокот на деца, во зависност од цензусната група, изнесува како за дете во средно училиште.

Член 37

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за условите, начинот на остварувањето и висината на додатокот на деца, број 03-914/11 од 17. I. 1983 година („Службен весник на СРМ“ бр. 2/83).

Член 38

Оваа одлука влегува во сила од 1. I. 1984 година, а ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 11-742/11

28 декември 1983 година

Скопје

Претседател,

Чедомир Георгиев, с. р.

9.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ број 6/81) и член 52 точка 4 од Статутот на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 28 декември 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ЧЛЕН НА СЕМЕЈСТВОТО СЕ СМЕТА ЗА ИЗДРЖУВАНО ЛИЦЕ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат условите под кои член на семејство се смета за издржувано лице во постапката за остварување додаток на деца.

Член 2

Член на поширокото семејство се смета за издржувано лице ако живее во заедничко семејство со корисникот на додаток на деца, нема сопствени приходи доволни за издржување, ако навршил 65 години живот за маж, односно 55 години живот за жена.

Член 3

Се смета дека издржувано лице нема сопствени приходи доволни за издржување, ако неговиот катастарски приход од земјоделие не го надминува износот од 1.630,00 динари годишно или ако другите приходи не го надминуваат износот од 1.290,00 динари месечно или ако катастарскиот приход и другите приходи заедно не го надминуваат износот од 17.110,00 динари годишно.

Приходот од земјоделска дејност се сведува на месечен приход кога годишниот катастарски приход се помножи со факторот кој одговара на односот на катастарскиот приход според народниот доход на индивидуалното земјоделство во СР Македонија што го утврдува републичкиот секретар за финансии во согласност со републичкиот секретар за земјоделство и шумарство и подели со 12.

Член 4

Членот на поширокото семејство кој не живее во заедничко домаќинство со корисникот на додаток на деца, ќе се смета за издржувано лице ако неговите сопствени приходи не ги надминуваат износите предвидени во членот 3 од оваа одлука и ако семејството учествува во трошоците за неговата издршка со најмалку 1.290,00 динари месечно.

Член 5

Како приходи во смисла на член 3 од оваа одлука не се сметаат приходите кои не влегуваат во вкупните приходи на семејството согласно Одлуката за условите, начинот на остварувањето и висината на додатокот на деца.

Член 6

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за условите под кои член на семејството се смета за издржувано лице, број 03-914 од 17. I. 1983 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ број 2/83.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила од 1 јануари 1983 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 11-742/12
28 декември 1983 година
Скопје

Претседател,
Чедо Георгиев, с. р.

10.

Врз основа на член 57 од Законот за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“ број 6/81), член 4 од Самоуправната спогодба за здружување средства за остварување на додаток на деца во рамките на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата за период 1982—1985 година и член 52 од Статутот на Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 27 декември 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСМЕТКОВНА СТАПКА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ СРЕДСТВА ВО РЕПУБЛИЧКАТА СИЗ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ДОДАТОК НА ДЕЦА ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Пресметковната стапка за здружување средства во Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата за остварување на додаток на деца за 1984 година се утврдува на 1,35% од пропишаната основица во член 57 од Законот за општествена заштита на децата, освен:

— организациите на здружен труд од високо и више образование, општествената заштита на децата, организациите што вршат дејност и заштита на културни богатства и од областа на сценско-музичките дејности, за кои пресметковната стапка се утврдува во висина од 70% од општата стапка;

— организациите на здружен труд од основното и средното насочено образование и од социјалната заштита за кои пресметковната стапка се утврдува во висина од 50% од општата стапка.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила и ќе се применува од 1 јануари 1984 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 11-742/10
28 декември 1983 година
Скопје

Претседател,
Чедо Георгиев, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ГРАД СКОПЈЕ

11.

Врз основа на член 116 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и Одлуката на Собранието на Републичката заедница за утврдување на единствените критериуми за учество на корисниците на здравствена заштита во цените на одделни видови здравствени услуги, како и при набавка на ортопедски помагала, протетички средства и лекови, бр. 0606-1207/1 од 6. VII. 1983 година, Собранието на Самоуправната интересна заедница на здравството и здравственото осигурување на град Скопје, на седницата одржана на 28 декември 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ УЧЕСТВО НА КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО ЦЕНИТЕ НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ, КАКО И ПРИ НАБАВКАТА НА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА, ПРОТЕТИЧКИ СРЕДСТВА И ЛЕКОВИ

Член 1

Со оваа одлука, врз основа на единствените критериуми утврдени во СРМ се утврдува учеството на корисниците на здравствена заштита во цените на одделни видови здравствени услуги, ортопедски помагала, протетички средства и лекови.

Член 2

Учеството на корисниците на здравствена заштита во цените на одделни видови здравствени услуги, ортопедски помагала, протетички средства и лекови се утврдува во определен износ или определен процент од цените утврдени во спогодби што ги склучува Заедницата на здравството и здравственото осигурување на град Скопје (Заедница) или со Самоуправна спогодба за утврдување на единствени цени од амбулантно-поликлиничката, аптекарската и болничката дејност во СРМ.

Член 3

Учеството на корисниците на здравствена заштита при користењето на одделни видови здравствени услуги во определен износ се утврдува и тоа:

- 1) 20 динари по издаден рецепт за оние лекови за чија примена не е потребна непосредна интервенција од стручен медицински работник;
- 2) 150 динари дневно за услугите на домашна нега на стари и изнемоштени лица.

Член 4

Учеството на корисниците на здравствена заштита при користењето на одделни видови здравствени услуги, во определен процент од цените утврдени со спогодбите што Заедницата ги склучува со соодветни ООЗТ се утврдува и тоа:

1. 40% од цената за чевли со протеза;
2. 50% од цената за ортопедски чевли;
3. 40% од цената за ракавици кај атрофирани и парализирани промени на рацете;
4. 50% од цената за сите видови чорапи, освен на корисниците на здравствена заштита од женски пол кога носат протези на долните екстремитети;
5. 50% од цената за затеги, суспензориуми и појаса;
6. 50% од цената за корсети и мидери;
7. 50% од цената за ортопедски влошки;
8. 50% од цената за кожни капи;
9. 50% од цената за очилата;
10. 20% од цената за слушни помагала;
11. 50% од цената за вештачка дојка;
12. 60% од цената за перика со одобрение од лекарска комисија;
13. 80% од цената на болничкиот ден за мајки придружнички на деца до тригодишна возраст во Специјалната детска болница „Детска радост“ — Ички.

Член 5

Учеството на корисниците на здравствени услуги во трошоците за одделни видови здравствени услуги во определен процент од цената утврдена со Самоуправната спогодба за утврдување единствени цени во амбулантно-поликлиничката, болничката и аптекарската дејност во СРМ се утврдува и тоа:

1. 50% од цената за здравствени услуги пружени со цел за естетска корекција на одделни органи и делови на телото, носот, ушните школки, лицето, дојките, операција на брадавици и слично, освен кога корекциите се потребни за отстранување на функционални пречки;
2. 50% од цената за абортуси за кои не постои апсолутна медицинска индикација;
3. 50% од цената за привремени имедијални протези;
4. 20% од цената за забно-протетички средства;
5. 100% од цената за преглед без упат кај специјалист и супспецијалисти кога по оценка на лекарот услугата не е неопходна;
6. 50% од цената на болничкиот ден за лекување во специјални болници и други здравствени организации кои во лекувањето применуваат природни фактори.

Член 6

Од учество во трошоците за користење на одделни видови здравствени услуги се ослободуваат:

1. децата до 6 годишна возраст;
2. лицата кои користат здравствена заштита како последица на несреќа при работа или професионално заболување;
3. невработените лица;
4. корисниците на постојана социјална помош и членовите на нивните потесни семејства кои тие ги издржуваат;
5. корисниците на здравствена заштита што се ослободени од партиципација со други прописи.

Од учество во трошоците за користење на одделни видови здравствени услуги, освен за лековите, се ослободуваат:

1. корисниците на задолжителните видови на здравствена заштита утврдени со член 40 и член 42 од Законот за здравствена заштита;
2. уживателите на пензија со заштитен додаток и членовите на нивните потесни семејства кои тие ги издржуваат;
3. инвалидите на трудот од II и III категорија кои чекаат вработување, односно кои се наоѓаат на професионална рехабилитација, доколку материјалното обезбедување односно привремениот надоместок што го примаат не го поминува износот на загарантираниот личен доход;
4. лицата кои се болени од заболување со изразено социјално-медицинско значење поради кое имаат потреба од почесто користење на здравствена заштита, бубрежните заболувања што се третираат со хронична дијализа, лекување на алкохоличари и наркомани, ревматска греска, малигните заболувања, шеќерната болест, прогресивната мускулна дистрофија и хемофилијата;
5. учесниците во НОБ и НОДЕМ и воените инвалиди и мирновременските воени инвалиди.

Од учество во трошоците се ослободуваат и корисниците на здравствена заштита кои се упатени на продолжено лекување во специјалните болници или здравствени организации кои во лекувањето применуваат природни фактори во рок од 6 месеци по прележаниот инфаркт.

Член 7

Учеството на корисниците на здравствена заштита утврдена во член 3 од оваа одлука во определени износи се валоризира во почетокот на секоја календарска година и тоа за лековите до просечното зголемување на цената на лековите, а за останатите здравствени услуги до просечниот пораст на цените на здравствените услуги.

Член 8

Со влегувањето во сила на оваа одлука претставуваат да важат одлуките за утврдување партиципација донесени од Собранието на Заедницата, бр. 02-17017 од 17. VI. 1972 година и бр. 02-6624/13 од 31. V. 1977 година.

Член 9

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-15408/3

28 декември 1983 година

Скопје

Претседател,
прим. д-р **Спиро Јовевски**, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — ВИТОЛА

12.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 126 став 2 точка 13 од Статутот на Општинската СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Битола, Собранието на Општинската СИЗ за здравство и здравствено осигурување — Битола, со рамноправно учество на Соборот на делегати корисници на услуги — работници и Соборот на делегати даватели на услуги — заедничката седница одржана на 20 декември 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ОД ОПШТИНАТА ВИТОЛА ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравствено осигурување за 1984 година се утврдува на 7,60% од бруто личниот доход и другите примања во која се содржани:

- стапката на придонесот за задолжителни видови на здравствена заштита — 4,00% и
- стапката на придонесот за правата од здравствената заштита над задолжителните видови и другите права од здравственото осигурување — 3,60%.

Придонесот за здравствено осигурување во случај на несреќа на работа и заболување од професионална болест се утврдува во висина од 0,30%.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став претставува:

- кај обврзниците кои формираат доход, остварениот доход;
- кај обврзниците кои не формираат доход, бруто личните доходи и другите примања.

За лицата кои работат по договор за дело ќе се плаќа придонес за здравствено осигурување за случај несреќа на работа по стапка од 1% на исплатениот надоместок.

Член 2

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство (за деташирани работници) се одредува во висина од 20% од чистиот личен доход, односно основицата утврдена со посебна одлука.

Придонесот од претходниот став по видови на осигурување се распоредува сразмерно на стапката утврдена со член 1 на оваа одлука.

Член 3

Придонесот за здравствено осигурување на привремено невработени лица СИЗ за вработување го плаќаат по стапка од 7,60%.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став претставува просечниот износ на паричен надоместок на привремено невработените лица.

Член 4

Придонесот за здравствено осигурување на корисниците на пензии, СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија го плаќа по стапка што одговара на нето стапка на бруто стапка од член 1 став 1 на оваа одлука.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став преставуваат вкупно исплатените пензиски примања во времето за кое се плаќа придонесот.

Член 5

Придонесите ги пресметуваат и плаќаат обврзниците на начин утврден со закон, Статутот, оваа одлука и другите општи акти на Заедницата.

Член 6

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката бр. 02-1/62 од 27. XII. 1982 година.

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Одлуката да се објави во Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-1400/15
20 декември 1983 година
Битола

Претседател на Собранието,
Кире Силјановски, с. р.

13.

Врз основа на член 26 став 1 точка 8 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола и основни заедници во Битола, Демир Хисар и Ресен и член 126 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Битола, со рамноправно учество на Соборот на делегати корисници на услуги — земјоделци и Соборот на делегати даватели на услуги, на седницата одржана на ден 20 декември 1983 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ВО ОПШТИНАТА БИТОЛА ЗА 1984 ГОДИНА****Член 1**

Придонесите на здравственото осигурување на земјоделците во општината Битола за 1984 година се определуваат и тоа:

1. за осигурениците — земјоделци кои имаат сопствена земја (катастарски приход) се плаќа:

а) по стапка од 11% на катастарски приход;

2. за осигурениците — земјоделци кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност се плаќа:

а) по 610,00 динари за семејство, ако домаќинството е задолжено и со придонес на катастарски приход;

б) по 1.950,00 динари за семејство, ако домаќинството не е задолжено со придонес на катастарски приход.

Член 2

Придонесите што ќе се наплатат по член 1 од оваа одлука се распоредуваат по видови на здравствена заштита и тоа:

1. за задолжителни видови — 75%;

2. за правата што самостојно ги утврдува Заедницата и за другите права од здравственото осигурување на земјоделците — 25%.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 02-1400/16 Претседател на Собранието,
20 декември 1983 година **Кире Силјановски, с. р.**
Битола

14.

Врз основа на член 103—105 и член 108—110 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 126 став 2 точка 13 од Статутот на Општинската СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Битола, Собранието на Општинската СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Битола, со рамноправно учество на Соборот на делегати корисници на услуги — работници и Соборот на делегати даватели на услуги, на седницата одржана на 20 декември 1983 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ****Член 1**

Придонесите за здравственото осигурување во постојани месечни износи за 1984 година се плаќаат за:

1. лицата на доброволна практика (волонтери) што не примаат личен доход, ако работат со полно работно време, во износ од 228,00 динари;

2. учениците во средните училишта за одделни занимања за кои покрај училишната се изведува и практична настава во организацијата на здружениот труд, училиштето или кај приватен работодавец, во износ од 100,00 динари;

3. лицата на школување, стручно усовршување или постдипломски студии кои поради тоа прекинале со школување, ако за тоа време примаат стипендија се плаќа придонес во износ од 500,00 динари;

4. лицата кои организацијата пред да ги вработи ги упати како свои стипендисти на практична работа во друга организација заради стручно оспособување, ако за тоа време примаат стипендија, придонесот се плаќа во износ од 500,00 динари;

5. лицата кои учествуваат во младински работни акции, а кои по прописите на инвалидското осигурување се осигурени во сите случаи на инвалидност се плаќа во износ од 80,00 динари;

6. лицата кои учествуваат во организирани работни акции ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно во износ од 80,00 динари;

7. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука (логорување) во износ од 80,00 динари;

8. лицата — припадници на територијални единици, припадници на цивилната заштита за време на изведување на задачите на територијалната одбрана, во износ од 80,00 динари;

9. уживателите на постојана државна помош дадена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет, во износ од 180,00 динари;

10. членовите на потесното семејство на југословенските работници на работа во странство кои живеат на подрачјето на Заедницата, а на кои не им е обезбедено здравствена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување се плаќа придонес за здравствено осигурување во постојан износ од 250,00 динари;

11. уживателите на инвалидни по прописите на инвалидското осигурување и тоа само за случај на потреба од лекување во врска со повреда или заболување што предизвикало телесно оштетување на кои им припаѓа право на инвалиднина во износ од 180,00 динари;

12. иселениците — повратници додека се пријавуваат редовно кај СИЗ за вработување, во износ од 250,00 динари;

13. брачниот другар, односно родители, осигуреници според член 32 од Законот за здравствена заштита, по 380,00 динари;

14. членовите на семејството на осигуреникот кој се наоѓа на отслужување на воениот рок во

ЈНА, ако пред тоа го исполнил условот на претходно осигурување, во износ од 300,00 динари по член;

15. членовите на семејството на осигуреникот кој се наоѓа на издржување казна затвор, ако на осигуреникот не му престанува работниот однос во работната организација за време на издржувањето казна, во износ од 300,00 динари по член;

16. југословенските државјани што примаат пензија или инвалиднина исклучиво од странски носители на осигурувањето (земји без конвенции) додека престојуваат на подрачјето на Заедницата плаќаат месечен паушален износ од 650,00 динари.

Член 2

Во постојани месечни износи се плаќаат придонеси за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални заболувања во износ од по 35,00 динари за:

1. учениците во средните училишта и студентите во вишите и високите школи, факултетите, уметничките академии за времетраењето на практичната работа во врска со наставата;

2. лицата кои учествуваат на младински работни акции кои по прописите на инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност, како и лицата кои учествуваат во организирани работни акции;

3. лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука;

4. лицата кои се наоѓаат на извршување на задачите на територијалната одбрана и на цивилната заштита;

5. лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување или на преквалификација, а се уплатени од Самоуправната интересна заедница за вработување;

6. лицата кои работат помалку од половина од полното работно време и

7. припадниците на доброволните организации на противпожарната заштита.

Член 3

Платените придонеси од член 1 точка 1 до 8 од оваа одлука по видови на здравствена заштита ќе се распоредуваат по следната структура:

— за задолжителни видови — 55,00;
— за останати права над задолжителни видови — 40,00;

— за несреќа на работа и професионално заболување — 5,00.

Придонесите од точка 9—16 се распределуваат за:

— задолжителни видови — 60,00;
— за останати права над задолжителни видови — 40,00.

Член 4

Придонесите за лицата опфатени со член 1 и 2 од оваа одлука се пресметуваат и плаќаат месечно наназад по исклучок на придонесите од член 1 точка 10 и 16.

Доколку придонесите се утврдуваат за време покусо од 1 месец, за секој календарски ден во соодветниот месец се плаќа по 1/30 од определен месечен износ на придонесот.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на оваа заедница, 02 бр. 1/68 од 27. XII. 1982 година.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-1400/7
20 декември 1983 година
Битола

Претседател на Собранието,
Кире Силјановски, с. р.

15.

Врз основа на член 103 став 1 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 126 став 2 точка 13 од Статутот на Општинската СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Битола, Собранието на Општинската СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Битола, со рамноправно учество на Соборот на делегати — корисници на услуги — работници и Соборот на делегати — даватели на услуги, на седницата одржана на 20 декември 1983 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ ОСНОВИЦИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдува основа за пресметување и плаќање на придонеси за здравствено осигурување на лица вработени кај приватни работодавци и права од здравственото осигурување за кои со закон не се утврдуваат основици за придонес.

Член 2

Основа за пресметување и плаќање на придонес за здравствено осигурување и за утврдување на права од ова осигурување на лицата вработени кај приватни работодавци претставува договорениот чист личен доход меѓу приватниот работодавец и работникот, кој што не може да биде помал од:

— за неквалификуваните работници и домашните помошнички во висина на гарантираниот личен доход од општината во која ја врши својата дејност, утврден со посебни прописи;

— за полуквалификуваните работници — 9.000,00 динари,
— за квалификуваните работници — 10.000,00 динари,
— за висококвалификуваните работници — 11.000,00 динари.

Член 3

За учениците од училиштата за средно образование кои покрај училишната изведуваат и практична настава во организација на здружен труд или кај приватен работодавец, основа за остварување на правата од здравственото осигурување претставува наградата што ја прима, а која не може да биде помала од:

— за ученици од прва година — 1.500,00 динари,
— за ученици од втора година — 1.900,00 динари,
— за ученици од трета година — 2.400,00 динари,
— за ученици од четврта година — 2.900,00 динари.

Член 4

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на оваа заедница, бр. 02-1/69 од 27. XII. 1982 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година. Истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-1400/18
20 декември 1983 година
Битола

Претседател на Собранието,
Кире Силјановски, с. р.

16.

Врз основа на член 83 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78 и 43/78) и член 18 став 1 точка 8 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Битола, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Битола, на седницата одржана на 21 декември 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — БИТОЛА

Член 1

Одлуката за утврдување стапката на придонесите на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Битола, бр. 02-4/12 од 28. I. 1983 година се продолжува да важи и во 1984 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1. 01. 1984 година.

Одлуката да се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 02-37/5

21 декември 1983 година

Битола

Претседател,

Анастасија Кочовска, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ДЕБАР

17.

Врз основа на член 116 став 2 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), единствените критериуми за учество на корисниците на здравствената заштита во цената на одделни видови здравствени услуги при набавка на ортопедски помагала, протетички средства и лекови (член 199 став 1 точка 2 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Дебар), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Дебар, на својата заедничка седница на сите собори, одржана на 19 декември 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УЧЕСТВО НА КОРИСНИЦИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ВО ЦЕНАТА НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ЗДРАВСТВЕНИ УСЛУГИ ПРИ НАБАВКА НА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА, ПРОТЕТИЧКИ СРЕДСТВА И ЛЕКОВИ

Член 1

Заради рационално користење на здравствената заштита и заради рационализација на потрошувачката во здравството, со оваа одлука се утврдуваат видовите на здравствени услуги за кои се воведува учество на корисниците на здравствена заштита — работници и работни луѓе на Општинската заедница на здравствената заштита — Дебар (во натамошниот текст: корисници), висината на тоа учество, како и категории на лицата и заболувањата кои ќе бидат ослободени од тоа учество.

Член 2

Корисниците од членот 1 на оваа одлука ќе учествуваат во дел од трошоците при користење на следните видови здравствени услуги:

- за лековите;
- за ортопедските и други помагала и средства;
- за абортуси за кои не постои апсолутна медицинска индикација;

— за здравствени услуги пружени со цел за естетска корекција на одделни органи и делови на телото (носот, ушните школки, лицето, дојките, брадавиците и слично), освен кога корекциите се потребни за отстранување на функционални пречки;

— за преглед без упат кај специјалист и супспецијалист кога по оценка на лекарот услугата не е неопходна;

— за изработка на ортопедски и други помагала и средства од стандарден материјал, добивање на ортопедски и други помагала пред да истече рокот на нивното траење и слично.

Член 3

Висината на учеството на корисниците при користење на здравствени услуги од членот 2 на оваа одлука изнесува:

— за издаден лек по рецепт, освен за лековите за чија примена е потребна непосредна интервенција на стручен медицински работник — 20,00 динари;

— за здравствени услуги пружени со цел за естетска корекција на одделни органи и делови на телото, носот, ушните школки, лицето, дојките, отстранување на брадавици и слично, освен кога корекцијата е потребна за отстранување на функционални пречки — 50% од цената на услугата;

— за абортуси кога не постои апсолутна медицинска индикација — 50% од цената на услугата;

— за чевли со протези — 40% од цената на чевлите со протези;

— за ортопедски чевли — 50% од цената на ортопедските чевли;

— за ракавици — 40% од цената на ракавиците;

— за сите видови чорапи, освен за корисниците од женскиот пол кога носат протези на долните екстремитети — 50% од цената на чорапите;

— за затеги, суспензориуми и појаси — 50% од цената на чинење;

— за корсети и мидери — 50% од цената на чинење;

— за ортопедски влошки — 50% од цената на чинење;

— за кожни капи — 50% од цената на кожна-та капа;

— за очила и очни протези — 50% од цената на истите;

— за слушни помагала — 20% од цената на слушното помагало;

— за привремени и имедијални протези — 50% од цената;

— за забнопротетички средства — 20% од цената на тие средства;

— за вештачка дојка без медицинска индикација — 50% од цената на вештачката дојка;

— за перика со одобрение на лекарска комисија — 60% од цената на периката и за

— преглед без упат кај специјалист и супспецијалист кога по оценка на лекарот не е неопходна — 100% од цената на прегледот.

Член 4

Од учество во поднесување на дел од трошоците при користењето на здравствени услуги од членот 3 на оваа одлука се ослободуваат:

1. задолжителните видови на здравствената заштита утврдени во членот 40 и член 42 од Законот за здравствената заштита, освен за лековите, а децата до 6-годишна возраст и за лековите;

2. корисниците на постојана социјална помош и членовите на нивните потесни семејства кои тие ги издржуваат;

3. уживателите на пензии и инвалиднини со заштитен додаток и членовите на нивното потесно семејство кои тие ги издржуваат, освен за лековите;

4. при користење на здравствена заштита како последица на несреќа на работа или професионално заболување;

5. инвалидите од II и III категорија кои чекаат на вработување, односно кои се наоѓаат на професионална рехабилитација, доколку материјалното обезбедување односно привремениот надоместок што го примаат не го надминува износот на загарантиран личен доход, освен за лековите;

6. лицата кои се заболени од заболувања со поголемо социјално медицинско значење кои имаат потреба од почесто користење на здравствена заштита, бубрежни заболувања што се третираат со хронична дијализа, лекување на алкохоличари и наркомани, ревматска треска, малигни заболувања, шеќерна болест, прогресивна мускулна дистрофија и хемофилија, освен за лековите;

7. учесниците во НОВ и НОДЕМ, воените инвалиди и мирновременските воени инвалиди, освен за лековите;

8. невработените лица.

Член 5

Учеството во поднесувањето на дел од трошоците при користењето на здравствените услуги од членот 3 на оваа одлука корисниците го плаќаат на здравствената организација која ја пружила здравствената услуга, работната организација за издаденото помагало и ортопедска справа и аптеката која го издала лекот и тоа според самоуправниот акт на Општинската заедница за здравствена заштита на чие подрачје се наоѓа здравствената организација која ја пружила здравствената услуга, односно аптеката која го издала лекот.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 08-2566

19 декември 1983 година
Дебар

Претседател,
Алили д-р Фитим, с. р.

18.

Врз основа на член 199 став 1 точка 5 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Дебар, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Дебар, на седницата одржана на 19 декември 1983 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СТАПКАТА НА ПОСЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1984 ГОДИНА

Член 1

Стапката на придонесот за здравственото осигурување за 1984 година се определува во висина од 8,00% од личниот доход и други примања, во која се содржани:

— стапка на придонеси за задолжителни видови на здравствена заштита од 5,00%,
— стапка на придонесот за правата од здравствена заштита над задолжителните видови и други права на здравствена заштита од 3,00%.

Член 2

Тарифата на придонесот за здравственото осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести се определува во висина од 0,30%.

Основица за пресметување на придонесот од претходниот став кај обврзниците кои формираат доход претставува остварениот доход.

Основица кај обврзниците кои не формираат доход претставуваат бруто личните доходи и други примања.

Придонес за несреќа на работа и заболување од професионални болести по стапка од 0,30% пресметуваат и плаќаат обврзниците кои не формираат доход за вработените по договор за дело на бруто основица

Член 3

Посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за деташирани работници се определува во висина од 20% од нето личниот доход односно основицата определена со посебна одлука.

Посебниот придонес од претходниот став се распределува по видови на правата сразмерно на стапките односно тарифата на придонесите според членот 1 од оваа одлука.

Член 4

Обврзникот за уплата на придонесот должен е при уплата на придонесите на самиот налог уплатница да даде спецификација за уплатените придонеси со ознака на основицата и периодот за кои се пресметува и уплатува придонесот, во смисла на член 38 од Законот за Службата на општественото книговодство.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила од 1 јануари 1984 година, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-2564

19 декември 1983 година
Дебар

Претседател,
Алили д-р Фитим, с. р.

19.

Врз основа на член 200 став 1 точка 5 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Дебар, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Дебар, на седницата одржана на 19 декември 1983 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ВИСИНАТА НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1984 ГОДИНА**

Член 1

Со оваа одлука се утврдува висината на придонесите за финансирање на здравствената заштита на земјоделците за 1984 година за подрачјето на општината Дебар.

Член 2

Земјоделските осигуреници го плаќаат придонесот за здравствената заштита и тоа:

а) за задолжителни видови на здравствена заштита:

— 3,00% од катастарскиот приход и 30,00 динари паушал за секој член на домаќинството;

б) за правата на здравствена заштита над задолжителните видови што самостојно ги утврдува Заедницата:

— 2,00% од катастарскиот приход и 20,00 динари паушал за секој член на домаќинството.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-2565

19 декември 1983 година
Дебар

Претседател,
Алили д-р Фитим, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — КИЧЕВО**20.**

Врз основа на член 199 став 1 точка 6 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево, член 6 став 1 и член 105 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услугите — работници и Соборот на делегатите — даватели на услугите, одржана на 21 декември 1983 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1984 ГОДИНА****Член 1**

Стапката на придонесот за здравствена заштита на работниците на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево се утврдува во висина од 7,0% од бруто личниот доход на работниците, во која се содржани:

— стапка на придонесот за обезбедување на задолжителни видови на здравствена заштита од 3,0% и

— стапка на придонесот за обезбедување на правата што самостојно ги утврдува Заедницата од 4,0%.

Член 2

Обврзниците на придонесот за здравствена заштита (пензионерите и лицата времено вон работен однос — корисници на здравствена заштита) за кои основницата е определена во нето лични примања, стапката на придонесот за здравствена заштита се утврдува во висина од 10,7% од нето основницата, во која се содржани:

— стапка на придонесот за обезбедување на задолжителни видови на здравствена заштита од 6% и

— стапка на придонесот за обезбедување на правата што самостојно ги утврдува Заедницата од 4,7%.

Член 3

За обезбедување здравствена заштита во случај на повреда при работа и заболување од професионални болести придонесот се плаќа по стапка од 0,2% од определената основница.

Основница за пресметување и плаќање на придонесот од претходниот став на овој член претставува:

1. за обврзниците на придонесот, кои според Одлуката за единствена класификација на дејностите се распоредени во областите од 0 до 11, остварениот доход;

2. за обврзниците на придонесот, кои според Одлуката за единствена класификација на дејностите се распоредени од 12 до 14, бруто личниот доход.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 02-5100/13
21 декември 1983 година
Кичево

Претседател,
Љупче Стефановски, с. р.

21.

Врз основа на член 200 став 1 точка 5 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево, член 6 став 1 и член 106 став 3 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Кичево, на седницата на Соборот на делегатите корисници на услугите — земјоделци и Соборот на делегатите — даватели на услугите, одржана на 21 декември 1983 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1984 ГОДИНА****Член 1**

Земјоделците — обврзници за плаќање данок од личен доход од вршење на земјоделска дејност, кои се корисници на здравствена заштита или имаат членови во домаќинството што се корисници на здравствена заштита, за 1984 година ќе плаќаат придонес за здравствена заштита по стапка од 15% од катастарскиот приход.

Член 2

Средствата што ќе се остварат од придонесот според член 1 на оваа одлука се распоредуваат:

— 80% за обезбедување на задолжителните видови на здравствена заштита и

— 20% за обезбедување на правата што самостојно ги утврдува Заедницата.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1984 година.

Бр. 02-5100/14
21 декември 1983 година
Кичево

Претседател,
Љупче Стефановски, с. р.

Одласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ**

Пред Општинскиот суд Скопје II — Скопје е заведен спор за надомест на штета по тужбата на тужителите Горѓе и Даринка Миличевиќ, со стан на ул. „Кочанска“ бр. 4, нас. Кисела Вода — Скопје, против тужените Захид Халиловиќ од Високо кај Сарајево, а сега во Линзберг — Западна Германија, со непозната адреса на живеење и Дејана Халиловиќ, малолетна, исто така со непозната адреса на живеење, на која ќе ѝ биде поставен привремен старател поради спротивни интереси со тужениот Захид. Вредност на спорот 639.600,00 динари.

Се повикува тужениот во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во судот или да ја достави сегашната адреса на живеење. Во спротивно ќе му биде одреден привремен старател, во смисла на член 84 од ЗПП, кој ќе ги штити неговите интереси по предметниот спор.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, III. П. бр. 2544/83. (3)

Пред овој суд е заведен спор за развод на брак по тужбата на тужителот Муамед Рамиз од Скопје против тужената Гурѓина Романос, со непозната живеалиште и престојувалиште. Вредност на спорот 2.000 динари.

Се повикува тужената Гурѓина Романос да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или, пак, во истиот рок да ја соопшти својата точна, сегашна адреса на живеење.

Во колку тужената не се јави во овој рок од 30 дена, ќе биде застапувана од страна на привремен старател.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, П. бр. 3489/83. (1)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА

Во Општинскиот суд во Гевгелија, се води оставинска постапка за расправување оставината на покојниот Сечков Ристо Дине, бивш од Валандово, кој умрел на 4. II. 1967 година.

Се повикуваат заинтересирани блиски роднини на пок. Сечков Ристо Дине, бивш од Валандово, да се јават во рок од 1 година од денот на објавувањето на огласот во Општинскиот суд во Гевгелија, за да дадат изјава за оставината на покојниот.

Од Општинскиот суд во Гевгелија, О. бр. 51/82.

Л И К В И Д А Ц И Ј А

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Рл. бр. 1/84 од 9. I. 1984 година, врз основа на одлуката на Собранието на општината „Карпош“ — Скопје, бр. 08-3385/13 од 6. XII. 1983 год. за отворање постапка за редовна ликвидација над Градежната занаетска задруга „Китка“ — Скопје, спроведува постапка за редовна ликвидација над оваа задруга. За ликвидационен управител е назначен Томо Крстевски од Скопје, ул. „Каирска“ бр. 14.

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од објавувањето на огласот за отворање постапка за редовна ликвидација во „Службен лист на СФРЈ“ да ги пријават своите побарувања до Ликвидациониот совет — со поднесок во два примерка со докази.

Се повикуваат должниците да ги измират своите долгови без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на побарувањата од доверителите за ден 20. II. 1984 година со почеток во 11 часот во судницата бр. 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Рл. 1/84. (32)

КОНКУРСИ

Советот на ООЗТ — Детска пневно-фтизиологија при Градската општа болница „Моша Пијаде“ — Скопје

распишува КОНКУРС

за пополнување на работите и работните задачи и тоа:

1. Еден лекар специјалист оториноларинголог со неполно работно време од 2 часа неделно.

УСЛОВИ:

Кандидатот да е лекар специјалист оториноларинголог со 2 години специјалистички стаж.

Со пријавите за конкурмирање кандидатите да достават: уверение за положен специјалистички испит; согласност од советот каде што е вработен со полно работно време; согласност од органот на управата надлежен за работите на трудот на општината и изјава дека не работи во друг орган или организација со неполно работно време.

Некомплетираните пријави со потребните документи нема да се земаат предвид при разгледувањето.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (31)

РО „ГРАДИНАР-ЛОЗА“ увоз-извоз — Конкурсна комисија Г „ГРАДИНАРКООП“ — Скопје

распишува КОНКУРС

за

1. КОМЕРЦИЈАЛЕН ДИРЕКТОР на ООЗТ и
2. ДИРЕКТОР НА СТОПАНСКО-СМЕТКОВОД-НА СЛУЖБА НА ООЗТ

Покрај општите услови предвидени со Законот, заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат и следните посебни услови и тоа:

— под точка 1:

— да имаат завршено високо образование со 6 години работно искуство;

— под точка 2:

— да имаат завршено високо образование со 4 години работно искуство;

— да не се осудувани за кривични дела по член 511 од ЗЗТ.

Кандидатите за работните места да ги достават следните документи:

1. пријава,
2. диплома за образованието,
3. доказ за работното искуство.

Рокот за поднесување на пријавите е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетираните документи нема да се земаат во разгледување.

За евентуални информации заинтересираните да се обратат до ООЗТ „ГРАДИНАРКООП“ — Скопје, ул. „Никола Вапцаров“ бр. 2/2 или на телефон 234-951. (30)

Работничкиот совет на РО ИГМ „Брегалница“, с. Кучичино, Кочани

распишува КОНКУРС

за реизбор на раководител на Општо-кадровскиот сектор (секретар)

Кандидатите кои ќе се пријават на конкурсот, покрај општите услови предвидени со Законот за работните односи, треба да ги исполнуваат и следните услови:

— да имаат завршено правен факултет со над две години работно искуство;

— да не се осудувани за кривични дела по член 511 од Законот за здружен труд;

— да имаат познавање од областа на раководењето со општоправните работи.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а молбите со потребните документи се доставуваат на адреса: ИГМ „Брегалница“, с. Кучичино — Кочани, за Работничкиот совет. (3)

Работничкиот совет на РО „Експорт“ — Скопје, ООЗТ за производство и преработка на прехранбени стоки „Таска“ — Кавадарци

распишува КОНКУРС

за избор на индивидуален раководен орган на ООЗТ „Таска“ — Кавадарци

Кандидатите кои ќе се пријават на конкурсот, покрај општите услови предвидени со Законот за работните односи, треба да ги исполнуваат и следните услови:

1. да поседуваат висока стручна подготовка — економски, правен или технолошки — хемиски смер, со работно искуство најмалку 5 години;

2. да поседуваат морално-политички квалитети;

3. да поседуваат организаторски способности;

4. да не постои забрана по член 511 од ЗЗТ.

Молбите со потребните документи се доставуваат до конкурсната комисија на адреса: ООЗТ „Таска“ — Кавадарци, ул. „Киро Крстев“ бр. 58, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Непополните и неблагоприятните молби нема да се земаат во разгледување. (38)

СОПРЖИНА		Страни	
9.	Одлука за образување Стручен совет за научно-истражувачкиот проект „Глобални насоки и стратегија на развојот на СР Македонија во периодот од 1986 до 1990 година“	17	9. О. ука за условите под кои член на семејството се см. а за издржувано лице — 23
10.	Решение за разрешување и именување претседател, заменик на претседателот, судии, обвинител и заменик на обвинителот во Вишиот суд на честа за резервните воени старешини	17	10. Одлука за утврдување пресметковната стапка за здружување средства во Републиката СИЗ за општествена заштита на децата за остварување на додаток на деца за 1984 година — — — — — 24
11.	Решение за именување член на Меѓуреорската група за следење, анализирање и предлагање соодветни мерки за унапредување на соработката со неврзаните земји и земјите во развој	18	11. Одлука за утврдување учество на корисниците на здравствена заштита во цените на одделни видови здравствени услуги, како и при набавката на ортопедски помагала, протетички средства и лекови — — 24
12.	Решение за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Републичкиот завод за заштита на природните реткости — Скопје	18	БИТОЛА
13.	Решение за назначување советник на Републичкиот секретар за финансии	18	12. Одлука за стапките на придонесите за здравствено осигурување и стапките на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство на осигурениците од општината Битола за 1984 година — — — — — 25
14.	Решение за назначување советник на републичкиот секретар за финансии	18	13. Одлука за придонесите за здравственото осигурување на земјоделците во општината Битола за 1984 година — — — — — 26
15.	Решение за назначување советник на републичкиот секретар за финансии	18	14. Одлука за придонесите на здравственото осигурување што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории осигуреници — — — — — 26
16.	Решение за назначување советник на претседателот на Републичкиот комитет за култура	18	15. Одлука за утврдување основици за пресметување и плаќање на придонеси за здравственото осигурување на лица работени кај приватни работодавци — — 27
17.	Решение за назначување советник на директорот на Републичкиот завод за општествено планирање	19	16. Одлука за продолжување важноста на Одлуката за утврдување стапките на придонесите на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Битола — — — — — 28
18.	Решение за назначување советник на директорот на Републичкиот завод за општествено планирање	19	ДЕБАР
19.	Решение за назначување советник на директорот на Републичкиот завод за општествено планирање	19	17. Одлука за учество на корисниците на здравствената заштита во цената на одделни видови здравствени услуги при набавка на ортопедски помагала, протетички средства и лекови — — — — — 28
20.	Решение за назначување советник на директорот на Републичкиот завод за општествено планирање	19	18. Одлука за стапките и тарифата на придонесот за здравството и здравственото осигурување на работниците и стапката на посебниот придонес за користење на здравствена заштита во странство за 1984 година — — — — — 29
21.	Решение за давање согласност на решението на претседателот на Републичкиот комитет за сообраќај и врски за назначување републички инспектор за патишта во Републичкиот инспекторат за сообраќај и врски	19	19. Одлука за висината на придонесите за финансирање на здравственото осигурување на земјоделците за 1984 година — — 29
Републички фонд за заеднички резерви			КИЧЕВО
22.	Одлука за определување стапката за здружување на средствата на резервите на основните организации на здружен труд во 1984 година	19	20. Одлука за висината на стапката на придонесот за здравствена заштита на работниците за 1984 година — — — — — 30
23.	Одлука на Републичкиот фонд за заеднички резерви, бр. 131/4 од 23 декември 1983 година	20	21. Одлука за висината на стапката на придонесот за здравствена заштита на земјоделците за 1984 година — — — — — 30
Општи акти на самоуправните интересни заедници			
СКОПЈЕ			
8.	Одлука за утврдување на условите, начинот на остварувањето и висината на додатокот на деца за 1984 година	20	